

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
L'UNIVERSITE „ST.CYRILLE ET MTHODE“ – SKOPJE

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

Годишник
на Правниот Факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје

ГОДИШНИК	TOM 56	СКОПЈЕ	2017
		СКОПЈЕ	

ANNUAIRE

DE LA FACULTÉ DE DROIT
“IUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

Главен и одговорен уредник
Проф.д-р Родна Јанковска (Р. Македонија)

Уредувачки одбор

проф.д-р Арсен Јаневски (Р. Македонија)
проф.д-р Мелиха Повлакиќ (Р. Босна и Херцеговина)
проф.д-р Татјана Јосиповић (Р.Хрватска);
проф.д-р Радмила Ковачевић - Кушtrimović (Р. Србија)
проф.д-р Зоран П. Рашовић (Р. Црна Гора);
проф.д-р Душко Медић (Р. Босна и Херцеговина)
проф.д-р Криста Јесел - Холст (Р. Германија)

Секретар
проф. д-р Тина Пржеска

Правен факултет „Јустинијан Први“
Ул. Гоце Делчев 9б 1000 Скопје, Република Македонија

Лекура:

Софјија Чолаковска - Поповска
Валентина Бачваровска

Печат: МАР-САЖ Скопје

Тираж - 150

Објавувањето на овој Годишник и подготвоката на трудови чии што автори
се вработени на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје е во рамки на
Проектот „Евролигтеграција на општествениот, правниот и политичкиот
систем на Република Македонија“.


Годишник

на Правниот Факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

ANNUAIRE

DE LA FACULTÉ DE DROIT
“IUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE



ВО ЧЕСТ НА

ПРОФ. Д-Р МАРЈАН МАРЈАНОВСКИ

СКОПЈЕ 2017

2. „Поопштествување на недвижностите во правниот систем на СРМ“, Битола, 1980;
3. „Заложно право во новото имотно право на СФРЈ“, Скопје 1981;
4. „Заложното право во идниот Републички закон за сопственостите и другите стварно-правни односи“, Скопје, 1983;
5. „Некои начелни забелешки на предлогот за донесување Закон за општествените организации и здруженијата на граѓаните“, Скопје;
6. „Практикум за општиот дел од имотното право“, монографија, 1983.

СОДРЖИНА

3. ЗА ЖИВОТОТ И ДЛГОТО НА ПРОФ. Д-Р МАРЈАН МАРЈАНОВСКИ	VII
4. ТЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВО	1
1. д-р Гале Галев, д-р Нела Здравеска ПРАВДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТА КАКО ВРЕДНОСНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО	3
5. ВЛАДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА ДЕФИНИЦИЈА	19
2. д-р Димитар Гелев	
3. д-р Јадранка Даубовик-Анастасовска, д-р Ненад Гавриловик АВТОРСКОПРАВНА ЗАШТИТА НА ФИЛМСКИТЕ ДЕЛА: СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ФИЛМСКО ДЕЛО	45
4. д-р Вангю Ѓорѓиев, д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ СО ВРЕМЕНСКА ДЕТЕРMINАЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ И ДЕН ПОСЛЕ ТОА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	63
5. д-р Родна Живковска DEPOSITUM ВО РИМСКОТО ПРАВО	79
6. д-р Татјана Зорошка-Камиловска ОДЗЕМАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА СПОСОБНОСТ	93
7. д-р Ареен Јаневски ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕЛНА СОСТОЈБА И ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАЛКАТА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ КОЕ ГО ДОНЕЛ НОТАР ВРЗ ОСНОВА НА ВЕРОДОСТОНА ИСТРАВА	113
8. д-р Виктор Камиловски, д-р Катерина Касапинова, д-р Родна Живковска ПРАВЕН ГРЕТМАН КАЈ ПАШЕНТИ ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	131
9. д-р Дејан Мицковик, д-р Ангел Ристов ПРАВНИОТ СТАТУС НА СЕМЕЈНИОТ ДОМ ВО МАКЕДОНСКОТО И СПОРЕДВЕНТО СЕМЕЈНО ПРАВО	143
10. д-р Гордана Станковиќ	
11. д-р Тиша Пржеска НАСТАНОК НА ПРАВНОТО ДЕЛО	161
12. д-р Емилија Зендели, м-р Нагиј Зендели СЛОБОДАТА НА ДОГОВАРАВЕТО КАКО ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ДОГОВОРНОТО ПРАВО	175

13. д-р Елена Џиновска ПРЕДИЗВИШИТЕ ОД НОВАТА РЕГУЛАТИВА ЗА СУРОГАТ МАРЧИНСТВО	207
14. д-р Милка Ракочевик ПРИНЦИПОТ НА КОНТРАДИКТОРНОСТ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАЛКА ВО СВЕТЛЮ НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА .223	
15. м-р Татјана Штерјова ПОВЕКЕСТЕЕНИ АРБИТРАЖНИ КЛАУЗУЛИ	241
16. д-р. Romana Matanovac Vučković, д-р. Hano Ernst ОВРНА НА РАТЕНТУ	257
ТЕМИ ОД ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО И ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВОТО	279
17. д-р Рената Дескоска ПРИВАТНОСТ – ПРАВО ИЛИ ИЛУЗИЈА?!	281
18. д-р Тони Дескоски, д-р Ванѓет Докоски ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА НА РЕГУЛАТИВАТА БРИСЕЛ	295
19. д-р Милош Докмановик ШЕСТЕ ГОДИНИ ИЗУЧУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА НА ПРАВОТО НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ (1951-2011 ГОДИНА)	315
20. д-р Таня Каракамшиева-Јовановска ЗА ПОТРЕБАТА ОД СОЗДАВАЊЕ СТРАНСКА ЗА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	331
21. д-р Кики Мангова Поповски ГНЕВ НА ПЛАНЕНАТА ЗЕМЈА СКОПСКИ ЗЕМЛЮТРЕС 1963-2013	343
22. д-р Весна Пендовска, м-р Александар Јосимовски КОМПАРТИВНА АНАЛИЗА НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НАСЛЕДСТВОТО ВО ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УМНА И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	353
23. д-р Татјана Петрушевска, м-р Лепосава Орчанска ПОГЛАВЕТО 23 ОД ACQUIS COMMUNAUTAIRE ВО КОНТЕКСТОТ НА ПОЛИТИКАТА НА УСЛОВЕНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ / CHAPTER 23 OF THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE IN THE CONTEXT OF THE EU CONDITIONALITY POLICY	371
24. д-р Биљана Поповска, д-р Иванка Доловска ОДНОСОТ НА КОМУНИСТИЧКИТЕ ПАРТИИ НА БАЛКАНОТ И МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ОДНОСОТ НА КИЈ КОН МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ)	391
25. д-р Владо Поповски СОВЕТСКАТА БАЛКАНСКА ПОЛИТИКА МЕѓУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ ... 401	
26. д-р Мелина Гриз, д-р Јован Ананиев СЛОВОДНата СОЛГУНСКА ЗОНА: ЕКОНОМСКИ И ПОЛИТИЧКИ СОГЛЕДУВАЊА	415
27. д-р Александра Дејаноска, д-р Елена Мујоска Тривеска ЗА НЕКОИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЧКОТО ВОЗНЕМДРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ВО СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО И ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО	429
28. д-р Даниела Блажевска УРЕДНИКОТ КАКО ЛИДЕР И КОМУНИКАТОР	445
29. д-р Олга Кошевалиска МАЛОПЕТНИЧКИОТ КАЗНЕН СИСТЕМ ВО КОНТЕКСТ НА ТЕОРЕТСКИТЕ АМБИЦИИ НА МЕДИАЦИЈАТА	455
30. д-р Елена Михајлова ПОИМНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛТА ОД ОМРАЗА	465
31. д-р Елена Нешовска Ђосева ОДАНОЧУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ТРАНСАКЦИИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА: МИТ ИЛИ РЕАЛНА МОЖНОСТ?	475
32. д-р Биљана Петревска ПОИМ ЗА РИЗИК И ВИДОВИ РИЗИЦИ ВО БАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ	487
33. д-р Јана Проданова МОБИЛНИОТ ТЕЛЕФОН И НЕГОВАТА УЛОГА КАКО УРЕД ЗА КУПУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ	497
34. д-р Ирина Рајчиновска Пандева МОДЕРНИЗАЦИЈАТА ВО ТУРСКАТА ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА	507
35. д-р Драги Рашковски СИСТЕМите ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ ВО СПОРЕДБА СО ДРУГИТЕ ВИДОВИ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ	521
36. д-р Дарко Спасевски ПРАВНА УРЕДЕНОСТ НА ВИШАТА СИЛА ВО МАКЕДОНСКОТО И СПОРЕДБЕНОТО ТРГОВСКО ДОГОВОРНО ПРАВО	531
37. д-р Александар Ј. Спасов, д-р Јасна Бачовска-Неделќ КЛАСИЧЕН ПОИМ НА ВНАТРЕШНИОТ ДРЖАВЕН СУВЕРЕНИТЕТ	553

ТЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВО

38. др Јароѓа Стојковик
ПРАВОТО НА ЛУЃЕТО КОИ НЕ ПУПАТ ДА СЕ ЗАШТИТАТ
ОД ПЛАСИВНО ПУШЕЊЕ 569
39. др Pero Боликов
СТЕЧАЛНИОТ УПРАВНИК - ОРГАН НА СТЕЧАЛНАТА ПОСТАТКА - ПРАВНИ
АСПЕКТИ 577
40. мр Јулија Стојковски
ХУМАНИТАРНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА И КРИЗАТА ВО СИРИЈА 587

на добивање со нови територии и одлуките поезрани со националната изградба на државите.

SUMMARY

Throughout the last century, the historiography has shown huge interest in the general political consequences that derived from the borders determined after the World War One, especially those concerning the minority issues. The economic consequences of these borders have been analyzed to much smaller extent. This article concerns a short period from the history of the Salonika Harbor – its role in the international relations in the years after the World War I. Namely, after the border between Serbia and Greece has been drawn in the aftermath of the Second Balkan War, the agreement on the facilitations for the Serbian trade in the harbor has been made. After the World War I, the border remained unchanged and the agreement on facilitations remained to be implemented. Having in mind that in many ways for this region the World War I was a continuation of the Balkan Wars, this article is particularly interested in the question of the Salonika free zone, its beginnings in 1914 and its development in the context of the new international order that emerged in 1919.

The article consists of few parts. At the beginning, we consider the general questions of the after-war borders drawn in the proximity of harbors and the priority given to the political considerations over the economic during the process of determining them. Apart from the legal analysis of the agreements from 1914 and after the Great War, the article provides an insight into the wider context of the international relations between the Kingdom of SCS and Greece. The article is finalized by few conclusions on the relationship between the political and economic aspects in the dealing with this issue. The analysis aims to reveal a part of the large issue on the nature of administrating the Balkan states in the after-war period and their obsession with geopolitics on the expense of economy.

ЗА НЕКОИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЧКОТО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ВО СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО И ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО

1.01. Изворна научна статија

1. Вовед и поимно определување

Бо услови кога секојдневно се соочуваме со информации за случаи на сексуално вознемирување на работното место, а во поново време, и со сè потенцата изложеност на вработените на психолошко вознемирување, психолошко малтретирање, психолошки терор и слично, а имајќи го предвид и фактот дека во врска со прашната поврзани со Мобингот, судството сè уште е „анемично“ во поглед на заштита на правата на граѓаните од ваков вид, произлегува есенцијалната потреба од сеопфатна анализа на овие појави¹ и се поздравува појавата на минуциозно законско регулирање на оваа прашање.

Со измените и дополнувањата на Законот за работни односи (во понатамошниот текст - ЗРО)², со усвоувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација³ и секако, Законот за заштита од вознемирување на работното место⁴, се подигнува сферата на заштита на правата на вработените од работниот однос, се создаваат услови за поголема хуманизација на одноштите на работното место, како и за градење здраво општество и сето тоа во функција на постигнување повисоко ниво на заштита на човековите права во Република Македонија.

Мобингот, како термин, за прв пат е употребен во шеесеттите години од 20 век од страна на Konrad Lorenz, еминентен австриски зоолог и нобеловец⁵ кој се занимавал со проучување на психологијата на однесувањето на

¹ Д-р Александра Дејностка, вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

² **Д-р Елена Мујоска Трпевска, научен соработник при Центарот за стратегиски истражувања, МАНУ.

³ Види: Каламатиев и др., Права од работен однос на жените и младите во РМ, 2011 година, стр. 79 и најаму.

⁴ Закон за работни односи, Службен весник на Република Македонија, бр. 62/2005², 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013, 25/2013 17/02/2013, 18/11/2013, 11/3/2014, 03/2015.

⁵ Сл. весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година.

⁴ Сл. весник на РМ, бр. 79 од 13.04.2010 година.

⁵ Конрад Лоренц првпат употребува англискиот термин „Мобинг“ како појаснување на однесувањето на некои видови животни, преземајќи го терминот од биологијата, со буквално значење: Формирање на група околу некоја единка со цел истагда да се нападне. „Мобинг“ дефини-

животните. Со овој термин денес се означува одредено однесување на поединец со кое ги прекршува правилата на работното место. Имено, најчест начин со кој се извршува мобингот е преку вербално кршење на човековите права, искористувајќи ја притоа работната средина. Пододна, шведскиот психололог Heinz Leymann заинтересиран за односите меѓу младите подека се на училиште, го позајмува терминот мобинг, претходно употребен од Lorenz, за да ја опише деструктивната појава кај децата, кога мали групи го насочуваат нивното негативно однесување кон поединец. Тој подоцна потврдува дека таквото однесување не е карактеристично само за децата, туку е честа појава и меѓу колегите на работното место.

Мобингот најлонгото се определува како *психологически притисок, непријателски вид на комуникација, кој потекнува од едно или повеќе лица, систематски насочен против поединец во беспомошна или незаштитена позиција и кој не може да се ослободи од таквиот притисок, бидејќи постапките на мобинг постојано се постордуваат*.⁷

Изразот „мобинг“ потекнува од англискиот збор „mob“ што значи збир, толпа, агресивна глупнина и зборот „mobish“, што значи простачки, груб, вулгарен. Во повеќето законодавства се среќаваат различни називи кои го определуваат ваквиот феномен. Терминот „mobbing“ најчесто се употребува во шведското, германското и италијанското законодавство; во земјите со англиско говорно подрачје се нарекува „bullying“ и најчесто означува недозволено однесување во училиштата, додека во САД се употребува терминот „work abuse“ или „employee abuse“.⁸

Дискриминацијата на работното место, пак, претставува поширок поим. Таа може да биде различна, да се третира од повеќе аспекти и да опфаќа повеќе категории, но за целите на овој труд ќе се задржиме единствено на третиот, превенцијата и санацијата на дискриминаторската практика при работа и во врска со вработувањето, а која опфаќа широка палета на дискриминаторски основи.⁹ Оттука, *дискриминацијата при вработување подразбира правешне разлика помеѓу одредени лични или стекнати карактеристики, се врши исклучување или ограничување, загрозување или оневозможување на остварувањето на социјалните права,¹⁰ а во исто време подразбира и повреда на човековото достоинство, со што се нарушува основното начело за почитување на правата на човекот предвидени со Универзалната декларација за човекови права.*

⁷ За дефинирањето на мобингот, види повеќе во: Ујединjeni granski sindikati "Nezavisnost", Mobing i kako ga spreciti, Priručnik za regionalne poverenike UGS Nezavisnot, str.6.

⁸ Heinz Leymann (file 11130e) The Mobbing Encyclopedia, Bullying; Research and the Term Mobbing, ibid.

⁹ Каламатиев Т. и др., ор.сит. стр.79.

¹⁰ J.S Popović, според Каламатиев Т. и др. (1995, стр.79).

По опсежни анализи и бројни дискусиии, во април 2010 година во Република Македонија е донесен Закон за спречување и заштита од дискриминација,¹¹ чија цел е определена во чл.2 и се однесува на заштита и забраната од дискриминација на сите физички и правни лица во процесот на остварување на правата и слободите, гарантирани со Уставот и со законите на Република Македонија. Имено, со овој Закон се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување врз основа на пол, раса, на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, задавствена состојба или на која било друга основа која е предвидена со закон или со радикуван меѓународен договор (чл.3). Законот се применува од 1 јануари 2011 година (чл.46).

Најголемо достигнување во сферата на заштита на правата на вработените во врска со спречување на психичко и полово вознемирување на работното место и место на работба, е донесувањето на посебен Закон за заштита од вознемирување на работното место,¹² во мај 2013 година, со кој подлиску се уредуваат правата, обврскиите и одговорностите на работодавачите и вработените во спречувањето на вознемирувањето на работно место и сите други прашања кои се однесуваат на посочената проблематика. Како главна цел на Законот, се определува спречувањето и заштитата од психичко и полово вознемирување на работното место, односно местото на работа и обезбедување на здрава работна средина (чл.2). Задранет е кој било вид на вознемирување на работното место, односно местото на работа и вознемирување на работното место (чл.4).

Како што претходно споменавме, мобингот претставува појава на психичко малтретирање кое се повторува низ активности чија цел е детрагација на работните услови на работникот и кој претставуваат кршење на човековите права и достоинството, а истовремено му штетат на психичкото и физичкото здравје и ја компромитираат професионалната иднина на жртвата.¹³ Оттука, се изведува заклучокот дека оваа појава претставува специфичен облик на однесување кој се однесува на едно или повеќе лица, во иста работна средина, кога психичките злоупотребуваат или понижуваат друго лице, нарушувајќи го притоа неговиот углед, интегритет и достоинство, а крајната цел е очигледна - напуштање на работното место на лицето кое, на некој начин, претставува пречка или конкуренција на работното место. Лицето, коишто е изложено на вакво малтретирање, често е беспомошно и се наоѓа во безизлез на ситуација бидејќи понижувачкото однесување се повторува, а истовремено

¹¹ Сл. Весник на РМ, бр.50 од 13.04.2010 година.

¹² Сл. Весник на РМ, бр.79 од 31.05.2013 година.

¹³ Heinz Leymann, оп.цит.

се одразува на неговото здравје, психичката состојба и на неговиот социјален статус во работната средина и општеството.

Во Законот за заштита од вознемирување на работното место, психичкото вознемирување на работното место е дефинирано како секое негативно однесување од посмена или група кое се повторува, континуирано и систематски, и претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честта на вработениот. Тоа предизвикува чувство на страв или создава непријатност и пониженост чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место (чл.5 ст.1). Половото вознемирување, пак, е дефинирано како секое вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер, кое има за цел или претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на вработениот, а кое предизвикува чувство на страв или создава непријатност и пониженост (чл.5 ст.2). Однесуваната ќе можат да се сметаат за *психичко, односно полово вознемирување на работното место*, доколку истите не престанат и по писменото предупредување од страна на вознемируваното лице дека му пречи однесувањето на вршителот на вознемирувањето и дека ќе го смета за вознемирување на работно место (чл.5 ст.3). Во чл.5 ст.4 е нагласено дека вознемирување на работно место претставува и поттикнувањето или наведувањето на предходно наведеното однесување.

2. Видови и фази на психичкото вознемирување на работното место

Се различуваат неколку вида на „мобинг“ и тоа: *хоризонтален мобинг* (според некои истражувања овој вид се јавува во 45% од случаите) кој се одвива помеѓу колегите на исто организационо ниво и кои имаат еднаква улога и мок на работното место; *елитарен мобинг* кој се јавува како резултат на завист, лъбомора и анграптица кои се дел од карактерните особини на вработените лица на исто организационо ниво, и *вертикален мобинг* (се спрекава во 55% од случаите) што постои кога напаѓа и малгрерира еден или група вработени, или психички (морално) вознемира вработени лицја се подека не ја унишити целата група. Ваквото недозволено однесување уште се нарекува и „*bossing*“. Во поретки случаи (околу 5%), група вработени вршат притисок врз работодавачот.¹⁴

Како подвид на вертикалниот мобинг се јавува *страгемскиот мобинг*, иако е недоволно познат, претставува сè почеста појава во фирмите кои се приватизирани на овие простори. Таквиот мобинг најчесто го практикува собственикот или претпоставленото лице во управувачката структура во фирмата. Главно се практикува во услови кога е потребно да се намали бројот на вработени во фирмата, но тоа формално и јавно не се објавува, па како „един-¹⁴ Повеќе за видовите и фазите на психичкото вознемирување види: <http://mobing.mk/fazi-na-mobbing>.

ствено решение“ претпоставените во фирмата спроведуваат активности на организиран мобинг, сè со цел вработените сами да го напуштат работното место без прило да побараат за себе било каква погодност, пензија, оштета и слитно. На тој начин, истовремено се уништува психолошкиот и професионалниот интегритет на вработеното лице до тој степен на деградација, што лилот најчесто и не е во состојба да побара друга работа.¹⁵

Стратешкиот мобинг не е регулиран со одредба во ЗРО иако претставува сериозен облик на психичко вознемирување. Единствената форма на законска заштита што е предвидена со законот е судска заштита, но постои недостаток на одредби што предизвикано би ја одредиле законската основа за прифакање на судска постапка во случај на психолошко вознемирување.

Фазите на мобингот¹⁶ се тесно поврзани со причините за настанување на оваа појава. Иако не може со сигурност да се утврдат вистинските причини за појава, како една од најчестите причини поради која доаѓа до непреливост помеѓу вработените се сметаат нивните меѓусебни нерешени конфлиktи.¹⁷

Првата фаза се карактеризира со одбирање на жртвата. Најчесто стапнува збор за личност со која претпоставениот или соработникот има нерешен конфликт и агресијата се насочува кон него, без разлика на првичната причина поради која дошло до конфликтот. Оваа фаза најчесто трае кратко и резултира со нарушување на нивниот меѓусебен однос на работното место.

Во *втората фаза*, психичкото малтретирање зазема поголем замав и почетниот мобинг претставува во психички терор. Оваа фаза може да трае со години сè додека не се постигне првичната цел, а тоа е да се предизвика трајна штета кај жртвата, најчесто со напуштање на работното место. Ваквиот вид на манипулатија е, вклучност, главното обележје на психичкото малтретирање на работното место. Долготрајниот непријателски вид на комуникација во секојдневието се манифестира со уништување на репутацијата на жртвата и со секојдневно озборување, клеветање, исмејување и сл. Комуникацијата со жртвата е сведена на минимум. Не е дозволено таа да го искаже своето мислење, никој не смее да зборува со неа, а сето тоа е проследено со континуирано гласно критикување на жртвата, со насилиство или со закани. Не постои можност таа да се докаже и да напредува на работното место, нејзиното е изолирана, за неа нема работа, или дадената работа е беззначајна и поникнуваща. Жртвата се чувствува несигурно, потишено, помалку вредно, губејќи го притоа своето професионално и човечко достоинство.

¹⁵ Постојат и други видови на мобинг: *Ujedinijeni granski sindikati "Nezavisnost", Mobing i kako ga spreciti, Prirucnik za regionalne povernike UGS Nezavisnost*, стр.7.

¹⁶ Постојат и други видови на мобинг: Heinz Leymann, *Mobbing and Psychological Terror at Workplaces, Violence and Victims* 5 (1990), стр. 119-126 како и: *Ujedinijeni granski sindikati "Nezavisnost", Mobing i kako ga spreciti* стр.11; и *Prirucnik za regionalne povernike UGS Nezavisnost* Udruga za pomoci i edukacija zrtava mobbing, (<http://www.mobbing.hr/mobbing.html>).

¹⁷ Ibid.

Третата фаза започнува со интервенција на претпоставените и официјално обелоденуваче за постоене на „случај на психичко вознемирување на работното место“. Во оваа фаза најчесто се согледуваат бројни прекршувања во правниот систем. Претпоставениот неретко зазема една страна, пајчесто страната на личноста која ја малтретира и вознемирува жртвата, со самото тоа зголемувајќи ја причинетата штета.¹⁸ Така, жртвата станува „обележана индивидуа“ на која и се припишува секој неуспех и направен пропуск на работното место.

*Четвртата фаза е специфична поради тоа што на жртвата и се припишува дека се претвора во „тешка личност“ или „ментално болна личност“.¹⁹ Во оваа фаза жртвата се бори за опстанок во правното лице каде што работи и мора постојано да се докажува, изложувајќи се на преоптоварување на работното место што резултира со конкретни психофизички последици или т.н. *burn out* фаза²⁰ (хроничен синдром на умор) што претставува долгорајна исцрпеност од работното место и своевидно губење на интересот за остварување на работните цели. Крајниот резултат на оваа фаза се психосоматските и депресивните нарушувања на жртвата. Како што претходно беше наведено, психичкото малтретирање може да потрае со години. По долгогодишното изложување на секаков вид на вознемирување, жртвата, која веќе е со влошено физичко и ментално здравје, единствен спас бара во напуштање на работното место. По таквиот извршен психички терор, жртвата во посоктремните случаи често е подложена на психијатриски третмани, а неретко посетува по својот живот.*

Од прегледот на фазите на психичкото вознемирување на работното место, може да се заклучи дека секое вработено лице може да се најде во улога на жртва. За некои постои излез од целата ситуација доколку се спротивстават на таквото неприфатливо однесување уште во најрана фаза, па успеваат да се изборат за својата позиција. За други мобингот претставува огромен товар, па страдаат и физички и психички, не можејќи соодветно да одговорат на своите работни задачи и единствено излезно решение гледаат во напуштањето на своето работно место.

3. Субјекти на мобингот: „мобери“ и жртви на мобинг

Во поглед на активниот субјект на мобингот, интересен е податокот дека во улога на „мобер“ најчесто се јавуваат несигурни лица со слаби карактерни особини, кои навидум изгледаат мокно, меѓутоа за да се истакнат себеси, психички и вербално ги малтретираат другите, притоа чувствувајќи се надмоќно. Тие во поголем број случаи се луѓе кои се незадоволни со самите себе, со својата кариера и од своите способности, недовољно се компетентни

¹⁸ Види: Linda Shallcross, Michael Sheehan, Sheryll Ramsay: „Workplace mobbing: experiences in the public sector“, стр.57 според Davenport et al., 1999, стр. 38.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Погонпирно за *burn out* фазата, понатаму во текстот.

и струнти во својата работа, тие се лица кои преку мобингот притриваат нешто во некоја друга значајна сфера од нивниот живот (брак, семејство и сл.).²¹

Од друга страна, како пасивен субјект - жртва на мобинг може да стане секое вработено лице без оглед на пол, возраст, раса, социјален статус, вероисповед, надворешен изглед, степен на образование или професионална позиција. Сепак, истражувањата покажуваат некои карактеристики кои овозможуваат поголема веројатност да се стане жртва на мобинг. Такви се, на пример: чесните работници – лица кои не се склони кон расправии, креативни, мирните работници – лица кои воочиле и пријавиле неправилности во работења, способни и стручни луѓе, телесни инвалиди, млади лица што потекнуваат от вработени, како и постари работници кои се пред пензија, лица кои по долги години бесекорна работа бараат признание за работната положба, зголемување на платата итн.²²

Персоналните карактеристики играат голема улога во тоа дали едно лице ќе се јави како жртва на мобинг. Материјалниот статус, сексуалната ориентација и политичката припадност, се фактори кои носят висок ризик да се стане жртва на мобинг. Според некои истражувања, припадниците на мајчинските групи се, исто така, честа мешта на моберите.²³

Последиците, пак, од претрпен мобинг на работното место се повеќе од очигледни. Сето тоа резултира со намалена продуктивност, неможност за унапредување во кариерата, чести изостанувања од работното место, многубројни боледувања, самоинцијативно напуштање на работното место, физички и емоционални нарушувања, бихејвиорални симптоми - губење на концентрација, некритичко ризично однесување, често заборавување, експлозивност, грубост, претерана чувствителност итн.²⁴

Во Законот за заштита од вознемирување на работното место, во чл.б. е наведено дека *бризгот на вознемирување на работното место* може да биде едно или повеќе лица со негативно однесување без отпел на нивното својство - работодавач во својство на физичко лице, одговорно лице кај работодавач – правно лице, вработен или група вработени кај работодавач или трето лице со кое вработениот или работодавачот доаѓа во контакт при извршувањето на работите на работното место (ст.1), додека поимите - вршител на вознемирување на работното место и вознемирувано лице употребени во овој закон имаат неутрално значење и се однесуваат и за жени и за мажи (ст.2).

²¹ Тоа се и лица кои во раните фази на нивниот живот доклевале фрустрации и никогаш не научиле да сакаат, да разбираат, да даваат и примијат, единствено да чуствуваат емпатија кон другите луѓе, лица кои се чувствуваат подредено и немоќно иако формално се на високи позиции, како и психопати и сондиплати. Податочно, види Уједињениот грански синдикат „Nezavisnost“, Mобинг и како га спречи, Pirutnik za регионалне раченчики UGS Nezavisnost, стр.8.

²² Погонпирно види во прирачникот: „Мобинг - психички притисок на работното место“, Сојуз на синдикатите на РМ, Скопје, Јуни 2009 година.

²³ Извор: интервју истражување спроведено од д-р Наташа Јокич Бегич (Р. Хрватска) и нејзините соработници.

²⁴ Види: Удруга за помош и едукација зртава мобинга, (<http://www.mobbing.hr/mobbing.html>).

4. Меѓународни, споредбени и казнено-правни аспекти. Мобингот во РМ, во споредбените законодавства и актите на меѓународните организации

Од споредбено правен аспект психичкото вознемирување на работното место се дефинира различно. Така, во Законот за социјална модернизација на Франција од 2002 година²⁵, поимот „мобинг“ е дефиниран како психичко малтретирање кое се повторува преку активности чија цел или резултат е предизвицан напад, односно да нанесат штета на човековите права и човековото достоинство, да го нарулат физичкото и ментално здравје или да ја компромитираат професионалната иднина на жртвата. Дефиниција за мобинг е дадена и во посебниот Закон за мобинг која гласи: „Мобингот е психично малтретирање кое се повторува преку акции, чија цел или последица е легализација на работните услови кои можат да причинат напад и нанесување штета врз човековите права и достоинство, да напуштат на физичкиот или менталниот интерес или да ја компромитираат професионалната иднина на жртвата“²⁶.

Слично, *Swedish Work Environment Authority*²⁷ го дефинира мобингот (доведувајќи го во врска со поимот виктимизација) како „повторување на крајно негативни дејствии кои се насочени кон вработено лице и можат да доведат до исклучување на таквото лице од заслужната на работното место“²⁸.

Додеска, пак, Меѓународната организација на трудал – МОТ (*International Labour Organisation*) то определува мобингот како навредливо однесување кое се манифестира како одмаздоубив, суров, злонамерен или понижувачки обид да се саботира един или група вработени. Со меѓусебно здружување на повеќе вработени лица, против одреден соработник т.н. мобингување, лицето се изложува на психичко вознемирување. Во мобинг спаѓаат секојдневните негативни забелешки или критики, кои издавајуваат некое лице во општествената смисла, како и канцелариските обзорувања или ширењето лажни информации.²⁹

Во рамките на Европскиот парламент, расправа за мобингот се води од страна на Комитетот за вработување и соопштни работи кој ги анализира законите во одделни држави и ја нагласува потребата за едукација во европ-

ските држави и потребата од унифицирана законска регулатива која би овозможила квалитетна превенција од мобинг.³⁰

Во Соединетите Американски Држави е донесен посебен закон во 1964 година, дополнет по пет години, додека Канада донесе закон во 1984 година.³¹

Во некои држави од Европската Унија е забележлив значителен напредок во поглед на увојувањето инкриминацији во легислативата со кои се заштитуваат правата на вработените, особено од психичкото вознемирување на работното место. Шведска е првата држава во која се применува ваква легислатива. Во останатите држави (пример Италија), сè уште се работи на предизвите за имплементирање на законски решенија за оваа проблематика. Постои забележителен напредок во однос на увојување на колективни договори и кодекси за однесување на работното место, со цел намалување на очигледната бројка на вознемирувани лица.³²

На европско ниво, направени се повеќе напори за да се промовираат акции за превенција на феноменот „мобинг“. Со Директивата 89/391 (Directive 89/391) дадена е поголема одговорност на работодавачите во однос на заштита при работа – „во секој аспект на работата“. Со Резолуција усвоена од Европскиот парламент (*Resolution A5-0283/2001*) се пренорачува државите – членки на ЕУ да ги ревидираат своите правни системи во однос на адресирање на мобингот и секуналното вознемирување на работното место преку хармонизација на дефиницијата за мобинг.³³

Во Република Македонија, во Законот за работни односи од 2005 година,³⁴ единствено беше предвидена забраната за дискриминација (чл.6, ст.1 и ст.2) и забраната за вознемирување и полово вознемирување (чл.9). Со донесувањето на Законот за дополнување на Законот за работните односи од 2009 година,³⁵ конечно се комплетира правната рамка во нашата држава со која се подилнува нивото на заштита од секаков вид на вознемирување. За разлика од вознемирувањето на работното место³⁶, законски определено како „секое несакано однесување кое има за цел или претставува повреда на достоинство на кандидатот за вработување или на работникот, а кое предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување“, и од половото вознемирување³⁷, кое се дефинира како „вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер што претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на работникот, а кое предизвикува

²⁵ Во Франција, со извршените измени на ЗРО и КЗ, се комплетира заштитата од психичко вознемирување на работното место. За ова види повеќе во: Закон за социјална модернизација на Франција (*Loi de modernisation sociale*) од 17.01.2002 година.

²⁶ Дефиниција според *Marie France Ningouey* цит. во Капитанцев и др., стр 89.

²⁷ Поранешната Шведска национална служба за здравје и заштита при работа (*Swedish National Board of Occupational Safety and Health*).

²⁸ Ordinance of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health containing Provisions on measures against Victimization at Work 21.09.1993, p 3

²⁹ За дефиницијето на мобинг во Франција, Шведска и др види во: *Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"*, Mobing i kako ga spreciti, Prirucnik za regionalne poverenike UGS Nezavisnot, str. 6.

³⁰ Тодорова Б., стр.129 според Василевски стр.27.

³¹ Ibid.

³² Ibid: <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/mobbing.htm>.

³³ Повеќе информации за Регулативите на Европска Унија во врска со психичкото малтретирање на работното место види: <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/mobbing.htm>.

³⁴ Службен весник на РМ бр. 62/05, од 28.7.2005 година.

³⁵ Службен весник на РМ бр. 114 од 14.9.2009 година.

³⁶ Чл.9 стр.3 од ЗРО, Службен весник на РМ бр. 114 од 14.9.2009 година.

страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување³⁸, психичкото вознемирување на работното место – мобинг³⁹ во ЗРО се дефинира како „негативно однесување од поединец или група кое често се повторува (најмааку во период од шест месеци) и претставува повреда на достоинство, интегритетот, улгедот и честа на вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното место“ (чл.9 ст.3 ЗРО).⁴⁰

Како извршител на мобингот може да се јави едно или повеќе лица со негативно однесување, без оглед на нивното својство „работодавач како физичко лице, одговорно лице или работник“ (чл.9 ст.4 ЗРО).

Товаром на доказување во случај на спор, според ЗРО е уреден во чл. 11. Така, доколку кандидатот за вработување, односно работникот, во случај на спор изнесе факти дека работодавачот постапил спротивно на членовите 6 и 9 од овој закон, на работодавачот е товорат на доказувањето дека немало каква било дискриминација, односно дека постапил во согласност со членовите 6 и 9 на овој закон, освен ако докаже дека различниот третман е направен поради исклучочите од членот 8 на овој закон (ст.1). Во случај на спор, кога е постапено спротивно на членот 9-а од овој закон, товорат на доказувањето паѓа на поединец или на група против кој(а) е поведен спор за вршење на психичко вознемирување (мобинг) на работно место, освен ако докажат дека различниот третман е направен поради исклучочите од членот 8 на овој закон (ст.2). Поради поведување постапка за правна заштита од психичко вознемирување на работното место (мобинг), како и сведочење во текот на постапката, на вработеното лице не може на посреден или непосреден начин да му се вложат условите за работа, односно не може да биде ставен во неполоволна положба, посебно со намалување на заработка, преместување на друго работно место или спречување на напредување или стручно усвојување (ст.3).

Се чини дека и покрај ваквото законско решение, работниците сè уште не се доволно запознаени со своите права на заштита од вознемирувања и од притисок на работното место. Според првото пилот-истражување за мобинг во нашата држава⁴⁰, најголемиот дел од анкетираните не знаат дали во нивната организација постои заштита од мобинг. Факт е дека во напатата држава овој проблем долго време беше маргинализиран и речиси и да не функционираше заштитата од ваков вид на магнитрирање на работното место, додека во поново време се забележуваат активности во насока на надминување на ваквата практика. Сепак, доста поохрабрувачки се одговорите во врска со заштита од страна на Сојузот на синдикати на Р. Македонија, како единствена

организирана форма на заштита на правата на вработените. Синдикатот активно и организирано се залага за вклучување на сите релевантни фактори на општествената заедница за спречување на мобингот и последните од него. Иако прилично голем процент од испитуваните се свесни за постојењето можност за заштита од Синдикатот, сепак има потреба и натаму да бидат уплатувани за начините и можностите кoi тој има во спрavувачкото со оваа појава. Ова е уште еден показател за неопходноста за информирање и едукација на вработените за тоа како може да се заштитат и да ги бараат своите права од работа.⁴¹

Сепак, на постојниот ЗРО му се уплатуваат забелешки дека не се определени јасни и препознатливи - соодветни одредби кои ќе овозможат мерки и механизми за откривање, одредување и превенција од психолошкото вознемирување како форма на малтретирање на работно место. Имено, Законот користи многу екстензивна дефиниција на мобингот, што предизвикува гешкотии во лодирање на одговорноста на извршувацот на психолошко вознемирување. Се поставува, на пример, прашањето за правната квалификација на дејствијата кога вработениот е предмет на притисок од сексуална природба. Во таква ситуација, дали одговорноста е во областа на дискриминацијата, мобингот или сексуалната злоупотреба?⁴² Дали ќе се води граѓанска, казнена, прекршочна или дисциплинска постапка? Се чини дека законот не предвидува механизми за различните видови на заштита во случај на вознемирување на работното место.

Овие прашања се опфатени и во Законот за спречување и заштита од дискриминација⁴³ каде што се прави разлика помеѓу *дискриминација* (која може да биде директна или индиректна) и *вознемирување*.

Дефиницијата за вознемирување е дадена во чл. 7 од Законот. Вознемирувањето и понижувачкото постапување претставуваат повреда на достоинството на лицето или на група на лица кое произлегува од дискриминаторска основа и кое има за цел или резултат повреда на достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика (чл.7, ст.1). Во ст.2 од истот член е подржана дефиницијата за сексуално вознемирување како несакано однесување од полов карактер и кое се изразува физички, вербално или на кој било друг начин, а има за цел или последица повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава непријателска, заканувачка, деградирачка или понижувачка средина.

Законот за спречување и заштита од дискриминација содржи и дефиниции за дискриминација воопшто (чл.6), дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост (чл.8), вистимизација (чл.10), дискриминација во обезбедување на добра и услуги (чл.11), како и потешки облици на дискриминација (чл.12). Притоа, како дискриминација ќе се смета и секоја активност

³⁸ Чл. 9 од ЗРО, Службен весник на РМ бр. 114 од 14.9.2009 година.

³⁹ Податочно за компаративните аспекти и дефинирањето на сексуалното вознемирување на работното место

⁴⁰ Прирачник „Мобинг – психички притисок на работното место“, издаден од Сојуз на синдикатите на РМ, Скопје, јуни 2009 година.

⁴¹ Прирачник „Мобинг – психички притисок на работното место“, стр.72-73.

⁴² Тодорова Б.: Мобинг во трудовото законодавство на РМ, стр.131.

⁴³ Сл. весник на РМ, бр.50, 13.04.2010 година.

со која некое лице директно или индиректно повикува, охрабрува, дава упатства или потикува друго лице да изврши дискриминација (чл.9).

Дека се актуализира прашањето за заштита од мобинг во напата држава, доказ е првата поднесена тужба во еден од основните судови во РМ Македонија, каде како тужител се јавува работничка од една текстилна компанија, а правно ја застапува Регионалниот синдикален сојуз.

Товарот на докажување согласно законот паѓа на поединички или групата против која е поведен спор за вршење психичко вознемирување – мобинг. При тоа, доколку е поведена постапка за правна заштита од мобинг, како и за сведочење во текот на постапката, на вработеното лице не може на посрдел или непосреден начин да му се вложат условите за работа.⁴⁴

Конечно, со донесувањето на посебниот Закон за заштита од вознемирување на работното место се надминаа проблемите со кои се соочуваат и работодавачите и вработените и лицата ангажирани со договори кои учествуваат во работата кај работодавачот. Денес, секое лице кое се јавува како вработено или антажирано со договор, кое учествува во работата кај работодавачот, а кое смета дека е изложено на вознемирување на работното место, треба писмено да се обрати до лицето за кое смета дека го вознемира и да му укаже дека неговото однесување е несоодветно, неприфатливо и несакано, а со цел за решавање на сторната состојба, односно случај, без поведување на постапка за запштита од вознемирување на работно место и да го предупреди дека ќе побара законска запштита ако таквото однесување веднаш не престане (чл.17). Понатаму, постапката утврдена со Законот продолжува со поднесувањето на тужба пред надлежен суд, а пред тоа, лицето кое смета дека е изложен на мобинг, поднесува писмено барање за запштита од вознемирување на работно место до работодавачот (чл.18, ст.1). Но, вработениот кој смета дека е изложен на вознемирување од страна на работодавен орган во правното лице или физичко лице како работодавач, може да поднесе тужба пред надлежниот суд по претходното писмено предупредување до вршителот на вознемирувањето, без претходна постапка за запштита од вознемирување на работното место кај работодавачот (ст. 2).

Кривичниот законик на РМ⁴⁵ не содржи посебна одредба со која се инкриминира психичкото вознемирување на работното место. Поглешките форми на вознемирување на работното место можат да претставуваат казнено дело опфатено со членот 143 од КЗ – малтретирање во вршење на службата, каде објект на заштита е неповредливостта на интегритетот на човековата личност и човековото достоинство, а како действие на извршување е определено секое сурво, нечовечно, недостоинствено постапување со друг во вршење на службата, а посебно е издвоено малтретирањето (зготвотребувањето), застрашувањето, навредувањето, како и другите постапки што значат понижување на човечкото достоинство и личност. Со оваа инкриминација се поставуваат

определени султански ограничувања за службените лица, но по природата на нештата се посебно релевантни во постапката на одлучување за престанок или за забрана на стекнување на определени права. Чл.143 од КЗ е во согласност со уставниот принцип на неновредливост на човековата личност и нејзиното достоинство (чл.11 од Уставот на РМ)⁴⁶. Исто така, треба да се напасат и другите слични одредби со кои се заптигуваат работниците, односно чл.137 – повреда на рамноправноста на граѓаните, и чл.166 – повреда на правата од работен однос.⁴⁷

Покрај одредбите во Кривичниот законик, заштита е предвидена и во другите закони и тоа: Законот за безбедност и здравје при работа⁴⁸, Законот за еднакви можности на жените и мажите⁴⁹, и во колективните договори на правните субјекти.

Слично како легислативните решенија во Република Македонија, Република Србија донесе посебен Закон за забрана од вознемирување на работно место, со што е започната една нова ера во борбата за заштита на правата на работниците во оваа држава. Под вознемирување, според овој закон, се подразбира секое активно и пасивно однесување кон вработено лице или група лица, кое континуирано се повторува, а со цел повреда на достоинството, угледот, личниот и професионалниот интегритет, здравјето и положбата на вработеното лице. За вознемирување се смета и однесувањето кое предизвикува страв или создава непријателска, понижувачка атмосфера на работното место, ги загрозува условите за работа или ја произвива жртвата на билото кој начин да го прекине договорот за работен однос. Исто така, неприфатливо е и учеството, односно потикувањето на друг на такво негативно однесување. Како извршил на ова дело се смета работодавачот како физичко лице, одговорното лице или работник од група работници. Интересен е податок дека одредбите од овој Закон се однесуваат и на сите случаи на секундално вознемирување на работното место. Како еден од начините да се спречи психичкото и другите видови вознемирувања на работното место, потребно е работодавачот да обезбеди услови за работа, каде што вработените лица нема да бидат изложени на мобинг. Тоа се постигнува со писмено информирање на вработените лица за нивните права, обврски и одговорности кои прописуваат од работниот однос, со посебно нагласување на забраната за психичко вознемирување на работното место. Работодавачот, исто така, е должен да ги спроведе мерките за известување и оспособување на вработените за препознавање на причините, облиците и последните од вознемирување на

⁴⁴ Чл.11 ст.2 и ст.3 од ЗРО. Службен весник на РМ бр. 114 од 14.09.2009 година.

⁴⁵ Каневчев д-р Методија, „Кривичен законик-интервален текст, со кратки упатства, објаснувана и регистар на поимите“, Скопје: 2010.

⁴⁶ Пополнури за ова види во: Камбовски В., Тутанчески Н., „Казнено право – посебен дел“, Скопје, 2011.

⁴⁷ За казнено-правната заштита од вознемирување, посебно од секуларно вознемирување на работното место, подготвено в. Александра Дејаноска „Сексуалното вознемирување на работното место во САД и ЕУ“, стр. 666-667.

⁴⁸ Закон за безбедност и здравје при работа, Службен весник на РМ бр.92/07 од 24.07.2007 година.

⁴⁹ Законот за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жени и мажи, Службен весник на РМ бр.117, од 18.09.2008 година.

работното место, а воедно одговора за штегата која претпоставеното лице или друг вработен ќе ја предизвика на жртвата. Жртвата, пак, од друга страна, не е длолжна да работи за време на постапката со која се заштитува од вознемирување на работното место доколку работодавачот не ги презел соодветните мерки на заштита за вработеното лице, а како доказ за претпријатие мобинг, односно изложеност на непосредна опасност по здравјето и животот, постојат медицински наоди и мислења. За прекршување на одредбите од овој Закон, предвидена е прекроччна одговорност за работодавачите како физички лица и одговорните лица во правите лица.

Во Црна Гора во 2012 година е донесен Закон за забрана од вознемирување на работното место⁵⁰ со кој се дефинира мобинг како „...секое активно или пасивно однесување на работното место кон вработено лице или група лица кое се повторува, а има за цел или претставува повреда на достоинството, уледот, личниот и професионален интегритет на вработеното лице а предизвикува страв или непријателско, понижувачко или навредливо опкружување, ги влошува условите за работа или го доведува вработеното лице до изолација и го наведува на иницијатива за откажување на договорот за вработување или друг договор“ (чл.2 ст.1). За извршител се смета работодавачот како физичко лице, одговорното лице во правното лице, вработен или група вработени или трети лица со кои вработеното (вознемиреното) лице има контакти (ст.3).

Во Хрватска не постои посебен закон за мобинг, иако напрт за ваков закон постои од 2007 година, но тој до денес не е донесен.⁵¹ Меѓутога оваа проблематика се покрива со одредбите од Законот за работни односи за вознемирување (чл.2) и секунално вознемирување (чл.4) како и одредбите за заштита на достоинството на вработеното лице (чл.30). Според тоа, мобингот се дефинира како вознемирување од страна на едно или група лица кон вработено лице со кое му се загрозува уледот, честа, човековото достоинство и интегритет сè до негова елиминација од работното место. Тука спаѓаат сите видови на вербално нападање, погледи, гестикулации и пишани изјави, како и сите негативни и општествено неприфатливи облици на однесување.⁵²

5. Заклучни согледувања

Со донесувањето на измени и дополнувања на Законот за работни односи во Република Македонија последниве години, во поглед на психичкото вознемирување на работното место – „мобинг“, се подигна заштитата на правата на човекот во сферата на работните односи. Дополнителна заштита беше обезбедена со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Сепак, дури со донесувањето на Законот за заштита од вознемирување на

работното место беше заокружена правната рамка во врска со оваа проблематика. Ова е значајно особено во услови кога секојдневно се соочуваме со информации за сè поголемата изложеност на вработените на психичко вознемирување, мајстрагирање, психички терор и слично. Пономот мобинг, кој претставува негативно вознемирување од поединец или група, а претставува повреда на достоинството, интегритетот, уледот и честа на вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното место, се разликува од вознемирувањето на работното место и од половото вознемирување кое се од поодамна дел од ЗРО. За жал, мобингот стана модерна „појава на новиот милениум“. Тој поминува низ неколку фази и се јавува во различни облици: хоризонтален, вертикален, стратешки итн.

Преку краткиот приказ на законската регулатива во Република Македонија и во други држави, која се однесува на психичкото вознемирување на работното место, всушност се прикажуваат двата законодавни модели присуствувајќи на компараторично ниво и тоа: различните облици на вознемирување на работни односи (а некои нивоа место да се третираат со соответствиот закон за работни односи (засега случај со Хрватска, и аспекти и со други закони), како што е тоа (засега) случај со законот за вториот законодавен модел, овие прашања да се третираат со посебен закон, како што е тоа случај со Република Србија. И Република Македонија последниве две години е дел од групата држави кои го применуваат вториот законодавен модел. Имено, низ годините, идејата за регулирање на ова прашање со посебен закон стануваше сè попртифагива и во 2013 година тој процес резултирал со донесување на погоре споменатиот закон. Но, без оглед на тоа каков модел е прифатен во една држава, поважно е прашањето на јасноста, минуциозноста и на крајот, имплементацијата на законските одредби, па се надеваме дека оваа широкото распространета појава нема и во илјиница да претставува темна бројка, тукју дека на жртвите на мобингите и од другите облици на вознемирување на работното место, ке им биде овозможена соодветна (судска) заштита. Покрај тоа, евидентна е и потребата сериозно да биде разгледано прашањето за редефинирање на казнено-правната рамка за заштита од мобинг.

⁵⁰ Sl. list Crne Gore, br. 30/12 од 08.06.2012 година.
⁵¹ <http://www.glas-slavonije.hr/255639/Svaka-setvira-zaposlena-osoba-u-Hrvatskoj-dozivjela-jemobbing>

⁵² Попширино за состојбата во Хрватска види: http://mobbinghrvatska.net/trjecizlozenit_2.php.